


**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**  
**УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА**



**ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС**  
**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА**  
**НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ**  
**„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА**  
**ВО АКАДЕМСКАТА 2016/2017 ГОДИНА**  
**(ВО РАМКИТЕ НА „ПРОЕКТОТ 30/35“)**  
**ЗА ВТОР УПИСЕН РОК**

Битола, 2016 година

На високообразовните единици на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола во согласност со Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола во академската 2016/2017 (во рамките на „Проектот 30/35“), а врз основа на решенијата за прием на кандидатите објавени на 24.08.2016 година и бројот на запишани студенти во првиот уписан рок, за запишување во прва година на прв циклус (додипломски) студии во академската 2016/2017 (во рамките на „Проектот 30/35“), во вториот уписан рок има слободни места за следниов број студенти:

#### I.

<i>Единици</i>	<i>Вонредни студенти</i>	<i>Износ на кофинансирање (ЕУР)-годишно</i>
<b>ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА</b>	<b>20</b>	<b>200</b>
Студиска програма за електротехника, електроенергетика и електроника /стручни студии/	10	200
Студиска програма за енергетика и заштита на животната средина /стручни студии/	10	200
<b>ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – БИТОЛА</b>	<b>12</b>	<b>200</b>
Студиска програма за општа медицинска сестра /стручни студии/	1	200
Студиска програма за медицинско лабораториски аналитичар /стручни студии/	4	200
Студиска програма за физиотерапевти /стручни студии/	2	200
Студиска програма за радиолошки технолози /стручни студии/	4	200
Студиска програма за акушерки /стручни студии/	1	200
<b>ВКУПНО</b>	<b>32</b>	<b>200</b>

**II.** Оваа категорија студенти се запишуваат на прв циклус стручни студии на Техничкиот факултет - Битола и Високата медицинска школа - Битола, како вонредни студенти со покривање на трошоците за кофинансирање на студиите. Право на запишување на прв циклус (додипломски) студии на наведените единици имаат:

- Кандидати кои се повозрасни од 30 години (за жени), односно 35 години (за мажи);
- Кандидати кои ги исполнуваат општите услови за запишување и имаат засновано работен однос или оние кандидати кои од оправдани причини не се во можност да се запишат како редовни студенти, како и кандидати кои

се невработени, а се пријавуваат во Агенцијата за вработување најмалку 3 (три) години.

Овие кандидати се рангираат на посебна ранг-листа, според успехот од средното образование.

**III.** Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола во академската 2016/2017 година (во рамките на „Проектот 30/35“) се реализира во три уписни рока.

**VI.** Сите останати одредби од Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола објавен на 16-17.07.2016 година на Интернет страницата на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и во весникот „Дневник“, важат и за кандидатите кои ќе се пријават во категоријата кандидати над 30/35 годишна возраст.

#### **V. РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ**

Пријавувањето и запишувањето на кандидатите во вториот и третиот уписен рок се врши во следниве термини:

	<b>Втор уписен рок</b>	<b>Трет уписен рок</b>
Пријавување на кандидатите	01 и 02.09.2016	14.09.2016
Објавување прелиминарна ранг-листа	05.09.2016	15.09.2016
Објавување решение за прием на кандидатите	07.09.2016	19.09.2016
Запишување на кандидатите	12 и 13.09.2016	20.09.2016

По потреба Ректорската управа ќе донесе одлука за дополнителен уписен рок.

**Конкурсот е објавен на интернет страницата:  
<http://www.uklo.edu.mk>**